

Службен весник

на Република Македонија

Број 91

20 јули 2012, петок

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2377. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија.....	2	2382. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на водење бази на податоци за научно-истражувачката дејност.....	6
2378. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за условите и критериумите за репламирање на средствата од Компензационите фондови од странска помош.....	2	2383. Правилник за мерки за сузбивање и искоренување на африканска чума кај свињите (*).....	6
2379. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за одобрување на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи на КП бр.1000 КО Неготино, општина Неготино.....	2	2384. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	21
2380. Правилник за утврдување на висината на додатокот на плата за вршење на специфична воена служба на наставно-научен, наставен и соработнички персонал на Воената академија.....	3	2385. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	23
2381. Правилник за формата и содржината на образецот на огласот за воспоставување квалификациски систем.....	3	2386. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	26
		2387. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	26
		2388. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	26
		2389. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	27
		2390. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	27
		2391. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	27
		2392. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	28
		2393. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	28

	Стр.		Стр.		
2394.	Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	29	2399.	Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	30
2395.	Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	29	2400.	Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	31
2396.	Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	29	2401.	Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	31
2397.	Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	30	2402.	Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	31
2398.	Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	30	2403.	Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	32

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2377.

Врз основа на член 21 од Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08 и 59/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.7.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија бр. 02-226/2 од 12.6.2012 година, донесена од Управниот одбор на оваа агенција.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4871/1
17 јули 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2378.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), а во врска со член 10 и 11 од Законот за Македонска банка за поддршка на развојот („Службен весник на Република Македонија“, бр.105/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.7.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РЕПЛАСИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД КОМПЕНЗАЦИОНИТЕ ФОНДОВИ ОД СТРАНСКА ПОМОШ

Член 1

Во воведот на Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средства од Компензационите фондови од странска помош („Службен весник на Република Македонија“, бр.76/2012), после член 10, наместо „точка 3“ се става „и член 11“.

Во член 2, став 1, алинеја 1 и 2 пред зборот: „мали“ се додава зборот: „микро,“ и во став 3 пред зборовите: „мали“ и „малите“ се додава зборот: „микро,“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5572/1
11 јули 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

2379.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.7.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС ЗА ОТКУП, СКЛАДИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА И ДИСТРИБУЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ НА КП БР.1000 КО НЕГОТИНО, ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобрување на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи, КО Неготино општина Неготино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Неготино	6780	1000	Криволачко	нива	5	286735 м ²	Република Македонија/ АД "Црвени Брегови"
ВКУПНО						286735 м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5499/1
11 јули 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

2380.

Врз основа на член 158 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 148/11 и 55/12), министерот за одбрана, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ
НА ПЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА СПЕЦИФИЧНА
ВОЕНА СЛУЖБА НА НАСТАВНО-НАУЧЕН,
НАСТАВЕН И СОРАБОТНИЧКИ ПЕРСОНАЛ НА
ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА**

Член 1

Со овој правилник се утврдува висината на додатокот на плата за вршење на специфична воена служба на наставно-научен, наставен и соработнички персонал на Воената академија.

Член 2

Висината на додатокот на плата од член 1 на овој правилник, во зависност од звањата и функциите што се извршуваат на Воената академија, изнесува:

- а) воени старешини распоредени како наставно-научен, наставен и соработнички персонал во звање:
- редовен професор.....400 бодови
 - вонреден професор.....350 бодови
 - доцент.....300 бодови
 - виш предавач.....250 бодови
 - соработник/предавач/виш лектор.....200 бодови
 - лектор.....150 бодови
- б) воени старешини распоредени на изборни функции:
- декан.....300 бодови

- продекан.....250 бодови
- секретар.....200 бодови
- раководител на сектор/катедра/лабораторија.....150 бодови
- координатор на ЕКТС.....150 бодови.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.01-3649/1
6 јули 2012 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р **Фатмир Бесими**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

2381.

Врз основа на член 198-б став (6) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11), министерот за финансии, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА ОГЛАСОТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИСКИ СИСТЕМ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на огласот за воспоставување квалификациски систем.

Член 2

Огласот за воспоставување квалификациски систем ги содржи следните делови:

- договорен орган;
- предмет на договорот за јавна набавка;
- постапка;
- правни, економски, финансиски и технички информации и
- административни информации.

Формата и содржината на образецот на огласот за воспоставување квалификациски систем е дадена во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-26461/1
16 јули 2012 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

Прилог



Министерство за финансии
Биро за јавни набавки
Адреса: Димитрие Чуповски 11/1 КАТ, 1000 Скопје
тел: +38923106710 факс: +38923126027

ОГЛАС ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИСКИ СИСТЕМ

Број на оглас:

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган:

I.1.2) Адреса:

I.1.3) Град и поштенски код:

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт:

Е-маил адреса:

Телефон/Факс:

I.1.6) Дополнителни информации може да се добијат:

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот:

II.1.1) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.2) Вид на договорот за јавна набавка:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор)

II.4) Групна набавка:

II.5) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.6) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Критериуми за доделување на договор

Најниска цена

Економски најповолна понуда

III.2) Информација за електронска аукција

Дали ќе се користи електронска аукција

Да

Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.1.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран
- уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.1.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

- Документ за регистрирана дејност

IV.1.3) Критериуми за квалификација на системот:

- Критериуми кои треба да бидат исполнети од страна на економските оператори во поглед на нивните квалификации
- Посебни документи за докажување на квалификацијата

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Времетраење на квалификацискиот систем

- Период на важноста:

V.2) Дополнителни информации во врска со квалификацискиот систем

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

2382.

Врз основа на член 54 став 3 и член 57 став 1 алинеја 7 од Законот за научно – истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/08, 103/08, 24/11 и 80/12), министерот за образование и наука донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВОДЕЊЕ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката на водење бази на податоци за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/10 и 169/10) во член 17 ставовите 3, 4, 5, 6 и 7 се бришат.

По членот 17 се додаваат два нови члена 17-а и 17-б кои гласат:

„V-а. База за докторски трудови

Член 17-а

Базата за докторски трудови се води електронски на веб порталот наука.мк.

Базата за докторски трудови содржи податоци за:

- податоци за авторот на докторскиот труд и каде работи,

- установата на која е запишан авторот на докторскиот труд и

- темата на докторскиот труд и научното подрачје.

„V-б. База за проверка на плагијати на магистерски трудови, специјалистички стручни трудови и семинарски работи

Член 17-б

Базата за проверка на плагијати на магистерски трудови, специјалистички стручни трудови и семинарски работи се води електронски на веб порталот плагијати.мон.гов.мк.

Базата од став 1 на овој член содржи податоци за:

- податоци за авторот на трудот, односно семинарската работа,

- установата на која е запишан авторот на трудот, односно семинарската работа и

- темата на трудот, односно семинарската работа.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2427/3
17 јули 2012 година
Скопје

Министер,
м-р **Панче Кралев**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

2383.

Врз основа на член 49 став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11 и 136/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА МЕРКИ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА АФРИКАНСКА ЧУМА КАЈ СВИЊИТЕ (*)

Член 1 Предмет

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за пријавување на болеста африканска чума кај свињите и мерки кои треба да се превземат за сузбивање и искоренување на африканска чума кај свињите.

Член 2 Поими

(1) Поимите дефинирани во Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007, 24/11 и 136/11) и прописите донесени врз основа на овој закон се применуваат и во овој правилник, освен доколку не се поинаку дефинирани со овој правилник.

(2) Одделни поими употребени во оваа правилник го имаат следното значење:

1) **”свиња”** е секое животно од фамилијата Suidae, вклучувајќи ги и дивите свињи;

2) **”дива свиња”** е свиња која не се чува или размножува на одгледувалиште;

3) **”одгледувалиште”** е секој земјоделски имот или место каде постојано и привремено се одгледуваат или чуваат свињи. Исклучок од оваа дефиниција се кланици, средства за превоз како и оградени области каде се чуваат диви свињи кои може да се ловат; и кои според големината и структурата на овие оградени области не може да се применуваат мерките пропишани во член 5 став (1) на овој правилник;

4) **”дијагностички прирачник”** е прирачник за африканска чума кај свињите во кој се утврдени дијагностичките постапки, земањето на мостри и лабораториското испитување за откривање на присуство на африканска чума кај свињите;

5) **”свиња сомнителна на инфекција на вирус на африканска чума кај свињите”** е секоја свиња или мрша на свиња кај која клиничките знаци или пост-морталните промени или резултатите од лабораториското испитување спроведено согласно дијагностичкиот прирачник укажуваат на основано сомнение за присуство на африканска чума кај свињите;

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на Советот 2002/60/ЕЗ од 27 Јуни 2002 година за мерки на Заедницата за контрола на африканската чума кај свињи, број 32002L0060, изменета и дополнета со Одлука на Комисијата 2006/911/ЕЗ од 5 декември 2006 г. за изменување и дополнување на Директивите 64/432/ЕЕЗ, 90/539/ЕЕЗ, 92/35/ЕЕЗ, 92/119/ЕЕЗ, 93/53/ЕЗ, 95/70/ЕЗ, 2000/75/ЕЗ, 2001/89/ЕЗ, 2002/60/ЕЗ и Одлуката 2001/618/ЕЗ во врска со листите на националните референтни лаборатории и Државни институти, број 32006D0911; Директива на Советот 2006/104/ЕЗ од 20 ноември 2006 година во врска со усвојување на одредени директиви од областа на земјоделството (ветеринарна и фитосанитарна легислатива), поради пристапот на Бугарија и Романија, број 32006L0104; Одлука на Комисијата 2007/729/ЕЗ од 7 ноември 2007 година за изменување и дополнување на Директивите 64/432/ЕЕЗ, 90/539/ЕЕЗ, 92/35/ЕЕЗ, 92/119/ЕЕЗ, 93/53/ЕЗ, 95/70/ЕЗ, 2000/75/ЕЗ, 2001/89/ЕЗ, 2002/60/ЕЗ и Одлуките 2001/618/ЕЗ и 2004/233/ЕЗ во врска со листите на националните референтни лаборатории и Државни институти, број 32007D0729; Директива на Советот 2008/73/ЕС од 15 Јули, 2008 за поедноставување на постапките на заведување и објавување на информации од областите на ветеринара и зоотехниката и измена и дополнување на Директивите 64/432/ЕЕЗ, 77/504/ЕЕЗ, 88/407/ЕЕЗ, 88/661/ЕЗ, 89/361/ЕЕЗ, 89/556/ЕЕЗ, 90/426/ЕЕЗ, 90/427/ЕЕЗ, 90/428/ЕЕЗ, 90/429/ЕЕЗ, 90/539/ЕЕЗ, 91/68/ЕЕЗ, 91/496/ЕЕЗ, 92/35/ЕЕЗ, 92/65/ЕЕЗ, 92/66/ЕЕЗ, 92/119/ЕЕЗ, 94/28/ЕЗ, 2000/75/ЕЗ, Одлуката 2000/258/ЕЗ и Директивите 2001/89/ЕЗ, 2002/60/ЕЗ и 2005/94/ЕЗ, број 32008L0073.

б) **"случај на африканска чума кај свињите"** или "свиња заразена со африканска чума кај свињите" е секоја свиња или мрша на свиња кај која:

а) официјално се потврдени клинички знаци или пост-мортални промени на африканска чума кај свињите, или

б) присуството на болеста африканска чума кај свињите е официјално потврдено со лабораториско испитување направено согласно дијагностичкиот прирачник;

7) **"жариште на африканска чума кај свињите"** е секое одгледувалиште на свињи каде се потврдени еден или повеќе случаи на африканска чума кај свињите;

8) **"примарно жариште"** е жариште кое не е епидемиолошки поврзано со претходно жариште во исто епидемиолошко подрачје или е прво жариште во различно епидемиолошко подрачје;

9) **"област каде е утврдена болеста"** е област каде, по добивањето на потврда на еден или повеќе случаи на африканска чума кај диви свињи, спроведени се мерки на искоренување на болеста согласно членовите 15 и 16 на овој правилник;

10) **"прв случај на африканска чума кај диви свињи"** е секој случај на африканска чума кај свињите кој е откриен кај диви свињи во област каде не се применуваат заштитни мерки согласно членовите 15 или 16 на оваа правилник;

11) **"контактно одгледувалиште"** е одгледувалиште каде африканска чума кај свињите е можно да била внесена, како резултат на местоположбата на одгледувалиштето, движење на лица, свињи или возила или на некој друг начин;

12) **"сопственик"** е секое лице или лица, физичко или правно, кои поседуваат свињи или се одговорни за чување на свињи, без одглед дали за тоа се платени или не;

13) **"третирање"** е метод на третирање на материјал со висок ризик во согласност со Законот за нуспроизводи од животинско потекло, применет за да се избегне ризикот од ширење на вирусот на африканска чума кај свињите;

14) **"вектор"** е крлеж од видот *Ornithodoros erraticus*.

Член 3

Пријавување на болеста африканска чума кај свињите

(1) Секое присуство или сомнеж на присуство на африканска чума кај свињите се пријавува во што е можно пократок рок до Агенцијата за храна и ветеринарство (во натамошниот текст: Агенцијата).

(2) Официјалниот ветеринар на територијата каде е потврдена африканска чума кај свињите обезбедува податоци согласно Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник, за:

1) одгледувалиштата каде е потврдено жариште на африканска чума кај свињите;

2) потврдените случаи на африканска чума кај свињите во кланица или во средства на превоз;

3) потврда на прв случај на африканска чума кај диви свињи и

4) резултати на епидемиолошките испитувања извршени согласно член 8 на овој правилник.

(3) Официјалниот ветеринар треба да обезбеди континуитет на добивање на податоци и информации за понатамошните случаи потврдени кај диви свињи во област каде е утврдена африканска чума кај свињите врз основа на резултатите од епидемиолошкото испитување и контролите спроведени согласно член 15 на овој правилник, географската распространетост на болеста и извештајот за епидемиолошката состојба во дефинираната област.

(4) Агенцијата во рок од 24 часа од потврдувањето на примарното жариште, примарниот случај кај диви свињи или жариште во кланица или средства за превоз, треба да ги пријави преку АДНС – системот за пријавување на болести на Европската Унија, податоците дадени во Прилог 1 на овој правилник.

Член 4

Мерки кои треба да се превземат во случај на сомнеж на присуство на африканска чума кај свињите на одгледувалиште

(1) По добивање на пријава на сомнеж на африканска чума кај една или повеќе свињи на одгледувалиште, официјалниот ветеринар треба веднаш да превземе мерки за испитување во согласност со дијагностичкиот прирачник со цел да го потврди или исклучи присуството на болеста.

(2) При испитување на одгледувалиштето, официјалниот ветеринар врши проверка на регистарот и идентификационите ознаки во согласност со Законот за идентификација и регистрација на животните.

(3) Во случај кога сомнежот за присуство на африканска чума кај свињите на одгледувалиштето не може да се исклучи, одгледувалиштето се става под службен надзор и се спроведуваат следните мерки:

1) пребројување на сите свињи од различни категории присутни на одгледувалиштето и составување на листа на сите заболени свињи, угинати свињи или свињи за кои е веројатно дека се заболени. Листата треба да се ажурира дневно за да се имаат во евиденција бројот на новородени и угинати свињи во одгледувалиштето за време на сомнежот и истата треба да биде достапна на барање на официјалниот ветеринар;

2) ограничување на свињите на одгледувалиштето во нивните живеалишта или на друго место каде можат да бидат изолирани;

3) забрана за внесување или изнесување на свињи од одгледувалиштето. Официјалниот ветеринар може доколку е потребно да забрани и внесување и изнесување на други видови на животни и да нареди мерки за уништување на глодари или инсекти;

4) забрана за изнесување на мрши на свињи без предходно одобрение од официјален ветеринар;

5) забрана за изнесување на месо, прозиви од свињи, семе, јајце клетки и ембриони од свињи, храна за животни, опрема, материјал или отпад кои може да ја пренесат африканска чума кај свињите без предходно одобрение од официјален ветеринар. Месото, производите од свињи, семе, јајце клетки и ембриони од свињи не може да се стават во промет;

6) забрана за влез или излез на лица од одгледувалиштето без предходно писмено одобрение од официјален ветеринар;

7) забрана за влез или излез на возила од одгледувалиштето без предходно писмено одобрение од официјален ветеринар;

8) поставување на соодветни средства за дезинфекција на влезот и излезот на објектите каде се сместени свињите како и на влезот и излезот од одгледувалиштето. Секое лице кое влегува или излегува од одгледувалиштето на свињи треба да превземе соодветни хигиенски мерки за да го намали ризикот на ширење на вирусот на африканска чума кај свињите. Сите средства за транспорт треба да бидат темелно исчистени и дезинфицирани пред да го напуштат одгледувалиштето и

9) спроведување на епидемиолошко испитување во согласност со член 8 на овој правилник.

(4) Во зависност од резултатите од епидемиолошкото испитување, во област со голема густина на популација на свињи и на одгледувалишта за кои постои сомнеж дека болеста е пренесена, може да се спроведат и следните мерки:

1) спроведување на мерките од член 5 став (1) на овој правилник во одгледувалиштата наведени во став (3) на овој член и

2) формирање на привремена контролна зона околу одгледувалиштето од став (3) на овој член и примена на некои или сите мерки неведени во ставовите (1), (2) или (3) на овој член во одгледувалиштата за свињи во контролната зона.

(5) Доколку се применат одредбите од став (4) точка 1) на овој член, спроведувањето на овие мерки може да се ограничи на свињите кои се сомнителни на зараза или се контаминирани со вирусот на африканска чума кај свињите, доколку овие свињи се сместени и се хранат потполно одвоено од другите свињи на одгледувалиштето. Во таков случај, потребно е да се земе доволен број на мостри од свињите кога тие се убиваат за да се потврди или исклучи присуството на вирусот на африканска чума кај свињите. Земањето на мостри се врши во согласност со дијагностичкиот прирачник.

(6) Мерките од став (3) на овој член треба да се применуваат се додека официјално не се исклучи сомнежот за присуство на африканска чума кај свињите.

Член 5

Мерки кои треба да се превземат во случај на потврда на присуство на африканска чума кај свињи на одгледувалиште

(1) Во случај на потврда на присуство на африканска чума кај свињите на одгледувалиште, покрај мерките од член 4 став (3) на овој правилник, се спроведуваат и следните мерки:

1) убивање на свињите на одгледувалиштето под официјален надзор. Убивањето се врши на начин со кој се избегнува ризикот од ширење на вирусот на африканска чума кај свињите за време на убивањето или превозот доколку е тоа потребно;

2) земање на доволен број на мостри од убиени свињи во согласност со дијагностичкиот прирачник за да се утврди начинот и датумот кога вирусот на африканска чума кај свињите е внесен на одгледувалиштето;

3) нештетно отстранување на мршите на свињи кои угинале или се убиени под официјален надзор;

4) следење на движењето на месото добиено од свињите заклани од времето на претпоставениот датум на внесување на болеста во одгледувалиштето и третирање на истото под официјален надзор;

5) следење на движењето на семе, јајце клетки, ембриони добиени од свињите на одгледувалиштето од времето на претпоставеното внесување на болеста во одгледувалиштето и уништување на истите под официјален надзор;

6) третирање на сите субстанции, предмети, отпад и храна за животни за кои е веројатно дека се контаминирани, со цел да се обезбеди уништување на вирусот на африканска чума кај свињите. Сите материјали за еднократна употреба, за кои постои сомневање дека се контаминирани, особено оние кои се користат во текот на колењето, треба да бидат уништени и нештетно отстранети, во согласност со инструкциите на официјален ветеринар;

7) чистење и дезинфекција или третирање во согласност со член 12 на овој правилник на просториите каде биле сместени свињите, возилата користени за превоз на свињите или нивни мрши, опремата, простирката, цврстото и течното ѓубре за кои постои сомнение дека се контаминирани, се спроведува по нештетно отстранување на свињите;

8) во случај на примарно жариште на болеста, идентификување на генетскиот тип на изолатот на вирусот на африканска чума кај свињите во согласност со дијагностичкиот прирачник и

9) спроведување на епидемиолошко испитување во согласност со член 8 на овој правилник.

(2) Во случај кога жариштето е потврдено со позитивен лабораториски резултат во зоолошка градина, парк за диви животни или во оградена област каде свињи се чуваат за научни цели или за цели за зачувување на видови или зачувување на ретки раси и под услов да не е доведена во опасност контролата на болеста може да дозволи исклучок од став (1) точки 1) и 5) на овој член.

Член 6

Мерки кои треба да се превземат во случај на потврда на присуство на африканска чума кај свињите на одгледувалиште составено од различни производни единици

(1) Во случај кога е потврдено присуство на африканска чума кај свињите на одгледувалиште кое се состои од две или повеќе производни единици, а со цел тогов на свињите да се заврши, може да се дозволат исклучоци од одредбите на член 5 став (1) точка 1) на овој правилник за производни единици со здрави свињи на одгледувалиште кое е заразено. Овие исклучоци се применуваат само во случај кога структурата, големината и растојанието помеѓу производните единици како и активностите кои се вршат на истите се такви што производните единици представуваат комплетно одвоени објекти за сместување, чување и одгледување, при што е оневозможено ширење на вирусот од една на друга производна единица.

(2) Во случај на примена на исклучоците од став (1) на овој член, истите се спроведуваат со јасни насоки за нивна примена при што треба да се запазат гаранциите во однос на здравствена заштита на животните.

Член 7

Мерки кои треба да се превземат во контактено одгледувалиште

(1) За контактено одгледувалиште се смета секое одгледувалиште за кое, врз основа на епидемиолошкото испитување согласно член 8 на овој правилник, не може да се исклучи можноста болеста да е пренесена од други одгледувалишта на одгледувалишта наведени во членовите 4 или 5 на овој правилник, или од одгледувалишта од членовите 4 или 5 на овој правилник на друго одгледувалиште.

(2) Одредбите од член 4 на овој правилник се применуваат на контактните одгледувалишта од став (1) на овој член се додека официјално не се исклучи сомнежот за присуство на африканска чума кај свињите.

(3) Во зависност од епидемиолошката состојба во контактните одгледувалишта од став (1) на овој член, може да се применат мерките од член 5 став (1) на овој правилник. Во тој случај, од убиените свињи треба да се земе доволен број на мостри во согласност со дијагностичкиот прирачник со цел да се потврди или исклучи присуството на вирусот на африканска чума кај свињите на одгледувалиштето.

Член 8

Епидемиолошко испитување

(1) Епидемиолошкото испитување на сомнителните случаи или жаришта на африканска чума кај свињите се врши врз основа на прашалник, подготвен во рамките на планот за итни мерки согласно член 20 од овој правилник.

(2) При спроведување на епидемиолошкото испитување се зема во предвид:

1) временскиот период на присуство на вирусот на африканска чума кај свињите на одгледувалиштето пред да биде пријавена болеста или поставен сомнеж;

2) изворот на ширење на болеста на одгледувалиштето и идентификација на други одгледувалишта во кои свињите е можно да се заразени или контаминирани од истиот извор;

3) движење на лица, возила, свињи, мрши, семе, месо или некој друг материјал кој може да го пренесе вирусот на или од одгледувалиштето за кое се спроведува епидемиолошкото испитување и

4) веројатноста болеста да е раширена преку вектори или диви свињи.

(3) Во случај кога епидемиолошкото испитување упатува дека вирусот на африканска чума кај свињите е пренесен од одгледувалиште од друга држава, Агенцијата веднаш го информира надлежниот орган во таа држава.

Член 9

Формирање на заштитни и зони под надзор

(1) Веднаш по добивањето на официјална потврда на присуство на африканска чума кај свињите на одгледувалиште, се формира заштитна зона во радиус од најмалку три километри околу одгледувалиштето и зона под надзор со радиус од најмалку 10 километри околу одгледувалиштето. Во заштитната зона и зоната под надзор се применуваат мерките од членовите 10 и 11 на овој правилник.

(2) При формирање на заштитната зона и зоната под надзор треба да се земат во предвид следното:

1) резултатите од епидемиолошкото испитување направено во согласност со член 8 на овој правилник;

2) географската постојаност, особено природните или вештачките граници;

3) локацијата и близината на други одгледувалишта;

4) патиштата на движење, трговијата со свињи и достапноста на кланици и

5) објектите и персоналот кои се на располагање за спроведување на мерките за контрола на болеста и движењето на свињите во зоните.

(3) Доколку заштитната зона или зоната под надзор опфаќа територија од соседна држава, Агенцијата треба да го информира и да остварува соработка со надлежниот орган од соседната држава за формирање на зоните.

(4) Заради информирање на јавноста во заштитната зона и зоната под надзор треба да се постават лесно воочливи знаци за предупредувања и вклучување на медиумите, односно телевизијата и дневниот печат со цел информирање за забраните кои се во сила во овие зони во согласност со членовите 10 и 11 на овој правилник.

Член 10

Мерки кои треба да се преземат во заштитна зона

(1) Во заштитната зона се спроведуваат следните мерки:

1) попис на сите одгледувалишта во најкраток временски рок. Официјалниот ветеринар треба да изврши контрола во сите одгледувалишта кои се лоцирани во заштитна зона во рок од седум дена по формирањето на зоната. При контрола на одгледувалиштата, официјалниот ветеринар врши клинички преглед на свињите и контрола на регистарот на свињи и идентификационите ознаки во согласност со Законот за идентификација и регистрација на животните².

2) забрана за движење и превоз на свињите по патишта, со исклучок на патишта на одгледувалиштата. Забраната не се однесува на транзит на свињи по копнен пат или железница без запирање и истовар.

3) по исклучок од точка 2) на овој став, може да се дозволи движењето наведено во точка 8) од овој став и движењето на свињи за колење кои доаѓаат надвор од заштитна зона, а се пренесуваат до кланица во заштитна зона за да бидат веднаш заклани;

4) чистење, дезинфекција и третман во согласност со упатствата и постапките од член 12 на овој правилник на камионите, другите возила и опремата, кои се употребени за превоз на свињи, други домашни животни или материјали кои можат да бидат контаминирани;

5) забрана за излез од зоната на камиони или возила кои биле користени за превоз на свињи без претходно чистење, дезинфекција, контрола и дозвола од официјален ветеринар;

6) забрана за влез или излез од одгледувалиштата на други домашни животни без предходно одобрување од официјален ветеринар;

7) пријавување во најкраток временски рок на сите угинати или заболени свињи на одгледувалиштето до официјален ветеринар и спроведување на испитување во согласност со постапките пропишани во дијагностичкиот прирачник;

8) забрана за движење на свињите од одгледувалиштата најмалку 40 дена по завршувањето на првичното чистење и дезинфекција и доколку има потреба дезинсекција на заразеното одгледувалиште. По истекот на 40 дена и во случај кога се применуваат одредбите пропишани во став (3) на овој член, официјалниот ветеринар може да одобри преместување на свињите од одгледувалиштето до:

а) кланица определена од Агенцијата, лоцирана во заштитната зона или зоната под надзор каде истите веднаш треба да бидат заклани;

б) објект за третирање или соодветно место каде свињите треба да бидат убиени и нештетно отстранети или нивните трупови третирани под официјален надзор или

в) во исклучителни случаи, до други објекти лоцирани во заштитната зона.

9) забрана за излез на семе, јајце клетки и ембриони на свињи од одгледувалиштето сместено во заштитната зона и

10) сите лица при влез и излез во и од одгледувалиштето на свињи треба да преземат соодветни хигиенски мерки за да се намали ризикот на ширење на вирусот на африканска чума кај свињите.

(2) Во случај кога забраните од став (1) на овој член продолжат да се применуваат повеќе од 40 дена заради појава на нови жаришта или заради благосостојба на животните или некои други состојби настанати при чувањето на свињите, и доколку се исполнети одредбите од став (3) на овој член, официјалниот ветеринар може, постапувајќи по барање од сопственикот, да одобри движење на свињите од одгледувалиште во заштитна зона, директно до:

1) кланица определена од Агенцијата, лоцирана во заштитната зона или зона под надзор каде истите треба веднаш да бидат заклани;

2) објект за преработка или соодветно место каде свињите треба да бидат убиени и нештетно отстранети или нивните трупови третирани под официјален надзор или

3) во исклучителни случаи, до други објекти лоцирани во заштитната зона.

(3) Дозволено е движење на свињи од одгледувалиште доколку:

1) е извршен клинички преглед од страна на официјалниот ветеринар со мерење на телесната температура на свињите на одгледувалиштето и проверка на регистарот и идентификационите ознаки на свињите согласно со Законот за идентификација и регистрација на животните²;

2) прегледот и контролата од точка 1) на овој став не покажале знаци на присуство на африканска чума кај свињите и утврдена е усогласеност со одредбите на Законот за идентификација и регистрација на животните во поглед на регистарот и идентификационите ознаки кај свињите;

3) превозот на свињите се врши во возила кои се запечатени од страна на официјален ветеринар;

4) возилата и опремата употребени во превозот на свињите се исчистени и дезинфицирани по извршениот превоз согласно член 12 на овој правилник;

5) свињите треба да бидат заклани или убиени и се зема доволен број на мостри согласно дијагностичкиот прирачник заради официјална потврда на присуство или отсуство на вирусот на африканска чума кај свињите;

6) свињите се превезуваат до кланица при што:

а) официјалниот ветеринар во кланицата е известен за испраќањето на свињите за колење и го потврдува нивното пристигнување до официјалниот ветеринар кој ги испратил;

б) свињите во кланицата се чуваат и колат одвоено од другите свињи;

в) за време на прегледите направени пред и по колењето во определената кланица, официјалниот ветеринар треба да ги земе во предвид клиничките знаци кои укажуваат на африканска чума кај свињите и

г) свежото месо од свињи се преработува или означува со посебен здравствен печат, а потоа се третира согласно Законот за безбедност на храна³ Третманот на месото треба да се врши во објект определен од Агенцијата. Месото пред да се испрати до објектот се запечатува и така запечатено се пренесува до објектот каде печатот се отстранува.

(4) Мерките во заштитната зона се применуваат се додека:

1) не се изврши чистење и дезинфекција, и доколку е потребно дезинсекција на заразените одгледувалишта и

2) не се изврши клинички преглед и лабораториско испитување на свињите во сите одгледувалишта согласно дијагностичкиот прирачник заради откривање на можно присуство на вирусот на африканска чума кај свињите.

(5) Испитувањата од став (4) точка 2) на овој член треба да се извршат во рок 45 дена по првичното чистење и дезинфекција, и доколку се применети и мерки за дезинсекција на заразените одгледувалишта.

(6) По исклучок од став (1) точка 8) и ставовите (2) и (5) од овој член, утврдените рокови за испитување од 40- и 45-дена можат да бидат намалени на 30 дена доколку, согласно дијагностичкиот прирачник, е спроведено интензивно земање и испитување на мостри со кое е овозможено исклучување на присуството на африканска чума кај свињите на одгледувалиште каде се спроведуваат мерките.

Член 11

Мерки кои треба да се превземат во зона под надзор

(1) Во зоната под надзор се спроведуваат следните мерки:

1) попис на сите одгледувалишта на свињи;

2) забрана за движење и превоз на свињите по патишта, со исклучок на патиштата на одгледувалиштата. Забраната не се однесува на транзит на свињи по копнен пат или железница без запирање и истовар и движење на свињи за колење кои доаѓаат надвор од зоната под надзор, а се пренесуваат до кланица во истата зона за да бидат веднаш заклани. По исклучок официјалниот ветеринар може да дозволи движење и превоз на свињите по патишта, со исклучок на патишта на одгледувалиштата;

3) чистење, дезинфекција и третман во согласност со упатствата и постапките од член 12 на овој правилник на камионите, другите возила и опремата, кои се употребени за превоз на свињи, други домашни животни или материјали кои можат да бидат контаминирани;

4) забрана за излез од зоната на камиони или возила кои биле користени за превоз на свињи без претходно чистење, дезинфекција, контрола и дозвола од официјален ветеринар;

5) забрана за влез и излез од одгледувалиштето на други домашни животни во текот на првите седум дена по формирањето на зоната под надзор без претходно одобрување од официјален ветеринар;

6) пријавување во најкраток можен рок на сите угинати или заболени свињи на одгледувалиштето до официјалниот ветеринар, и спроведување на испитување во согласност со постапките наведени во дијагностичкиот прирачник;

7) забрана за движење на свињите од одгледувалиштата каде се чуваат најмалку 30 дена по завршувањето на првичното чистење и дезинфекција, а доколку е потребно и дезинсекција, на заразеното одгледувалиште. Доколку се исполнети одредбите од член 10 став (3) на овој правилник може да се дозволи движење на свињите од одгледувалиштето директно до:

а) кланица определена од Агенцијата, лоцирана во заштитната зона или зоната под надзор каде истите треба веднаш да бидат заклани;

б) објект за преработка или соодветно место каде свињите треба да бидат убиени и нештетно отстранети, а нивните трупови третирали под официјален надзор или

в) во исклучителни случаи, до други објекти лоцирани во заштитната зона или зоната под надзор.

8) забрана за излез на семе, јајце клетки и ембриони од свињи од одгледувалиште сместено во зоната под надзор и

9) сите лица при влез и излез од одгледувалиштето на свињи треба да превземат соодветни хигиенски мерки за да се намали ризикот на ширење на вирусот на африканска чума кај свињите.

(2) Во случај кога забраните наведени во став (1) на овој член продолжат да се применуваат повеќе од 40 дена заради појава на нови жаришта или заради благосостојба на животните или некои други состојби настанати при чувањето на свињите, и доколку официјалниот ветеринар дозволил движење согласно член 10 став (3) на овој правилник може да се одобри движење на свињите од одгледувалиште во зоната под надзор по барање на сопственикот директно до:

1) кланица определена од Агенцијата, лоцирана во заштитната зона или зона под надзор за да бидат веднаш заклани;

2) објект за преработка или соодветно место каде свињите треба да бидат убиени и нештетно отстранети, а нивните трупови преработени под официјален надзор или

3) во исклучителни случаи, до други објекти лоцирани во заштитната зона или зоната под надзор.

(3) Мерките во зона под надзор се применуваат се додека:

1) не се изврши чистење и дезинфекција, и доколку е потребно дезинсекција, на заразените одгледувалишта;

2) не се изврши клинички преглед и лабораториско испитување на свињите во сите одгледувалишта согласно со дијагностичкиот прирачник заради откривање на можно присуство на вирусот на африканска чума кај свињите.

(4) Испитувањата направени во став (3) точка 2) на овој правилник треба да се спроведат во рок од 40 дена по првичното чистење, дезинфекција и дезинсекција на заразените одгледувалишта.

(5) По исклучок од став (1) точка 7) и ставовите (2) и (4) од овој член, периодот од 30 дена од став (1) точка 7) може да биде намален на 21 ден, и периодот од 40 дена од ставовите (2) и (4), може да биде намален на 30 и 20 дена, доколку согласно дијагностичкиот прирачник е спроведено интензивно земање и испитување на мостри со кое е утврдено исклучување на присуството на африканска чума кај свињите на одгледувалиште каде се спроведуваат мерките.

Член 12

Чистење, дезинфекција и третман со инсектициди

(1) Дезинфекција треба да се врши со одобрени средства за дезинфекција и во пропишани концентрации.

(2) Чистењето, дезинфекцијата и дезинсекцијата се вршат под официјален надзор и во согласност со:

- упатствата дадени од страна на официјалниот ветеринар и

- начелата и постапките за чистење, дезинфекција и дезинсекција и третман дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 13

Повторно населување на одгледувалиштата на свињи по појавата на жариште на болеста

(1) Повторно населување на свињи во одгледувалиштата од член 5 на овој правилник може да се направи најмалку 40 дена по чистењето и дезинфекцијата, а по потреба и дезинсекција и во согласност со ставовите (2), (3), (4) и (5) на овој член .

(2) При повторно населување на свињи на одгледувалиштето треба да се води сметка за типот на производството на одгледувалиштата и да бидат исполнети една од постапките дадени во ставовите (3) и (4) од овој член.

(3) Во случај на одгледувалиште каде појавата на болеста не е поврзана со вектор, треба да се применува следното:

1) во случај на отворени одгледувалишта на свињи, внесувањето на свињи може да отпочне со така наречени „контролни“ свињи кои биле претходно испитани и се негативни на присуство на антитела на вирусот на африканска чума кај свињите или доаѓаат од одгледувалишта во кои не се спроведуваат мерки на забрана заради африканска чума кај свињите. Четириесет и пет дена по внесување на одгледувалиштето се испитуваат на присуство на антитела согласно дијагностичкиот прирачник. Целосно повторно населување може да се спроведе доколку кај испитаните свињи не се пронајдени антитела против вирусот на африканска чума кај свињите. Свињите не треба да се движат надвор од одгледувалиштето пред добивање на негативен резултат од серолошкото испитување;

2) во случај на сите останати типови на одгледување, повторно населување на свињите може да се спроведе согласно точка 1) од овој став или со целосно повторно населување ако:

а) сите свињи пристигнат на одгледувалиштето во период од 20 дена и доаѓаат од одгледувалишта кои не се под ограничувања заради присуство на африканска чума кај свињите,

б) свињите со кои се врши повторно населување се серолошки испитани согласно дијагностичкиот прирачник. Земањето на мостри за серолошки испитувања се врши најмалку 45 дена по повторното населување на последната свиња и

в) свињите не треба да се движат надвор од одгледувалиштето пред добивање на негативен резултат од спроведеното серолошкото испитување.

(4) Во случај на одгледувалиште каде појавата на болеста е поврзана со вектор, повторно внесување на свињи во одгледувалиштето се прави по шест години освен ако:

1) успешно се спроведени активности под официјален надзор за елиминирање на векторите од просториите и местата каде свињите треба да бидат чувани или можат да дојдат во контакт со вектор, или

2) може да се докаже дека присуството на вектори не претставува голем ризик за пренесување на африканска чума кај свињите.

(5) Во случај од став (4) на овој член во одгледувалиштето се применуваат мерките од став (3) точка 1) на овој член и ниедна свиња не смее да го напушти одгледувалиштето по повторното населување до добивање на негативни резултати од серолошките испитувања на присуство на африканска чума кај свињи на мостри земени од свињи на одгледувалиштето, согласно дијагностичкиот прирачник, најрано 60 дена по завршувањето на повторното населување.

(6) Врз основа на епидемиолошката состојба може да се направат исклучоци од одредбите на став (3) од овој член во случај кога појавата на болеста не е поврзана со вектори и поминале повеќе од шест месеци од завршното чистење и дезинфекција на одгледувалиштето.

(7) Повторно населување со други видови на домашни животни покрај свињи на одгледувалиштата од член 5 на овој правилник се прави по предходно одобрување од официјален ветеринар, врз основа на ризикот од ширење на болеста или појавувањето на векторите кое може да настане со повторното населување.

Член 14

Мерки кои треба да се превземат во случај на сомнеж и потврда на африканска чума кај свињите во кланица или средства за превоз

(1) Во случај на појава на сомнеж на африканска чума кај свињите во кланица или средство за превоз, официјалниот ветеринар веднаш спроведува испитување за да го потврди или исклучи присуството на болеста. Испитувањето се врши во согласност со постапката наведена во дијагностичкиот прирачник.

(2) Во случај на појава на африканска чума кај свињите во кланица или средство за превоз, се превземаат следните мерки:

1) убивање без одлагање на сите приемчиви животни во кланицата или средството за превоз;

2) нештетно отстранување или третирање на труповите, внатрешните органи и отпадот од заразени или контаминирани животни под официјален надзор;

3) чистење, дезинфекција и дезинсекција на објектите, опремата и возилата под официјален надзор и во согласност со член 12 од овој правилник;

4) спроведување на епидемиолошко испитување согласно член 8 на овој правилник;

5) лабораториска постапка на идентификување на генетскиот тип на изолатот на вирусот на африканска чума кај свињите во согласност со дијагностичкиот прирачник;

6) примена на мерките од член 7 на овој правилник во одгледувалиштата од каде доаѓаат заразените свињи или трупови и во други контактни одгледувалишта. Мерките пропишани во член 5 став (1) на овој правилник треба да се применат во одгледувалиштата на потекло на заразените свињи или трупови освен доколку не се направи исклучок врз основа на епидемиолошкото испитување и

7) забрана за движење или внесување на животни во кланицата најмалку 24 часа по завршното чистење, дезинфекција и дезинсекција спроведена во согласност со член 12 на овој правилник.

Член 15

Мерки кои треба да се превземат во случај на сомнеж и потврда на присуство на африканска чума кај диви свињи

(1) По пријавување на сомнеж на присуство на африканска чума кај диви свињи, официјалниот ветеринар треба веднаш да ги превземе сите мерки за да го потврди или исклучи присуството на болеста, да ги информира сопствениците на свињи и ловците, да изврши испитување на диви свињи кои биле застрелани или пронајдени угинати вклучувајќи и лабораториско испитување.

(2) По добивањето на потврдата за прв случај на присуство на африканска чума кај диви свињи, заради спречување на понатамошно ширење на болеста веднаш треба:

1) да се формира експертска група составена од ветеринари, ловци, биолози за дива фауна и епидемиолози. Експертската група учествува во:

а) проучување на епидемиолошката состојба и дефинирање на областа каде е утврдена болеста, согласно член 16 став (3) точка 2) на овој правилник;

б) предвидување на дополнителни мерки кои треба да се применат во заразеното подрачје покрај мерките од точките 2) и 3) на овој став, кои вклучуваат забрана за лов и забрана на прихрана на диви свињи;

в) изготвување на план за сузбивање и искоренување на болеста во согласност со член 16 од овој правилник и

г) контрола за потврда на ефективност на мерките превземени за сузбивање и искоренување на африканска чума кај свињите во областа каде е утврдена болеста.

2) одгледувалиштата на свињи во областа каде е утврдена болеста треба да се стават под официјален надзор и да се спроведат следните мерки:

а) спроведување и дневно ажурирање од страна на сопственикот на попис на сите категории на свињи на сите одгледувалишта кој се проверува од страна на официјалниот ветеринар. Во случај, на одгледувалишта на свињи на отворено, првиот попис може да се направи врз основа на слободна проценка;

б) ограничување на сите свињи во одгледувалиштата во просториите каде живеат или на места каде можат да бидат изолирани од дивите свињи. Пристапот на дивите свињи до материјали кои подоцна може да дојдат во контакт со свињи од одгледувалиштето треба да биде оневозможен.

в) забрана за влез и излез на свињи од одгледувалиштето освен ако не е дозволено од страна на официјалниот ветеринар во случај на поволна епидемиолошка состојба;

г) поставување на соодветни средства за дезинфекција и за дезинсекција на влезот и излезот од објектите каде се сместени свињите како и на самото одгледувалиште;

д) примена на соодветни хигиенски мерки за сите лица кои доаѓаат во контакт со диви свињи, за да се намали ризикот од ширење на вирусот на африканска чума кај свињите. Овие мерки можат да вклучат временска забрана за влез на одгледувалиштата на лица кои биле во контакт со диви свињи;

ѓ) тестирање на сите угинати или заболени свињи во одгледувалиштето за присуство на африканска чума кај свињите;

е) забрана за внес во одгледувалиштето на делови од дива свиња, кои се застрелани или се најдени угинати, како и материјал и опрема која може да биде контаминирана со вирусот на африканска чума кај свињите; и

ж) забрана за движење и пуштање во промет на свињи, нивно семе, ембриони и јајце клетки од областа каде е утврдена болеста.

3) да се прегледаат сите застрелани или угинати диви свињи во областа каде е утврдена болеста и да се изврши испитување на африканска чума кај свињите во согласност со дијагностичкиот прирачник. Дивите свињи и месото од диви свињи од ловишта каде се врши мониторингот не треба да се ставаат во промет без претходно лабораториско испитување. Труповите на сите животни кои се позитивни на африканска чума кај свињите нештетно се отстрануваат или се третираат под официјален надзор. Доколку резултатите од тестирањето се негативни на африканска чума кај свињите, дивите свињи и месото од диви свињи од ловишта каде се врши мониторингот може да се користат за човечка исхрана. Деловите кои не се наменети за исхрана на луѓето нештетно се отстрануваат или се третираат под официјален надзор и

4) да се изврши лабораториско испитување за идентификување на генетскиот тип на изолат на вирусот на африканска чума кај свињите во согласност со дијагностичкиот прирачник.

(3) Доколку африканска чума кај диви свињи се појави на територија која граничи со соседна држава, Агенцијата го информира и остварува соработка со надлежниот орган од соседната држава за спроведување на мерките.

Член 16

План за сузбивање и искоренување на африканската чума кај свињите во популацијата на диви свињи

(1) Покрај мерките пропишани во член 15 од овој правилник, Агенцијата во рок од 90 дена од потврдата на прв случај на африканска чума кај диви свињи треба да изготви план на мерки и активности за сузбивање и искоренување на болеста во областа каде е утврдена болеста и мерки кои ќе се применуваат на одгледувалиштата во таа област.

(2) Планот од став (1) на овој член може дополнително да се менува во зависност од промените на теренот и развојот на болеста.

(3) Планот од став (1) на овој член треба да содржи податоци за:

1) резултатите од епидемиолошкото испитување и контролите спроведени согласно член 15 на овој правилник и географската распространетост на болеста;

2) одредување на област каде е утврдена болеста при што треба да се земат во предвид:

а) резултатите од спроведеното епидемиолошкото испитување и географската распространетост на болеста;

б) популацијата на диви свињи во таа област и в) постоењето на поголеми природни или вештачки бариери за движење на дивите свињи;

3) организацијата и соработката на билози, ловци, ловечки друштва, службите за заштита на дивите животни и ветеринарните служби (здравствена заштита на животните и ветеринарно јавно здравство);

4) начинот на спроведување на информативна кампања за подигање на свеста кај ловците за мерките кои треба да се спроведат во рамките на планот за сузбивање и искоренување на болеста;

5) утврдување на раширеноста на болеста кај популацијата на диви свињи, со испитување на застрелани свињи или пронајдени угинати, со лабораториско тестирање, вклучувајќи и епидемиолошко испитување по старосни категории;

6) правилата кои ловците треба да ги применуваат за да се спречи ширење на болеста;

7) методите за отстранување на дивите свињи кои се најдени угинати или застрелани, а кои треба да содржат:

а) нештетно отстранување или третирање под официјален надзор или

б) преглед од официјален ветеринар и лабораториско испитување во согласност со дијагностичкиот прирачник. Труповите на сите животни кои се позитивни на африканска чума кај свињите треба да бидат нештетно отстранети под официјален надзор. Доколку резултатите од тестирањето се негативни на африканска чума кај свињите, дивите свињи и месото од диви свињи од ловишта каде се врши мониторингот може да се користат за човечка исхрана. Деловите кои не се наменети за исхрана на луѓето нештетно се отстрануваат или се третираат под официјален надзор;

8) спроведување на епидемиолошко испитувања за секоја застрелана или најдена угината дива свиња. Епидемиолошкото испитување се спроведува врз основа на прашалник кој ги содржи следните податоци:

а) географското подрачје каде животното било најдено угинато или е застрелано,

б) датумот на кој животното било најдено угинато или е застрелано,

в) лицето кое го пронашло или застрелало животното,

г) старост и пол на свињата,

д) доколку животното е застрелано, симптомите пред да биде застрелано,

ѓ) доколку животното е пронајдено угинато: состојбата на трупот,

е) лабораториските наоди,

9) програми на надзор и превентивни мерки кои се применуваат на одгледувалиштата во и околу областа каде е утврдена болеста, и забрана за движење и ставање во промет на свињи, нивно семе, ембриони и јајце клетки од областа каде е утврдена болеста;

10) други критериуми кои треба да бидат исполнети за повлекување на воведените мерки за сузбивање и искоренување на болеста во дефинирани области и за мерки кои се применуваат во одгледувалиштата во тие области;

11) воспоставување на систем со кој експертската група формирана во согласност со член 15 став (2) точка 1) на овој правилник може да врши редовна ревизија на резултатите од планот за сузбивање и искоренување на болеста и

12) спроведување на мониторинг на болеста 12 месеци по последниот потврден случај на африканска чума кај диви свињи во областа каде е утврдена болеста која ги вклучува и мерките кои се веќе на сила во согласност со точките 5), 7) и 8) од овој став.

(4) Извештај за епидемиолошката состојба во дефинираната област и за резултатите од планот за ерадикација се изготвува на секои шест месеци.

(5) Директорот на Агенцијата согласно член 20 став (1) алинеја 12 од Законот за безбедност на храна³ може да примени и дополнителни мерки во планот од став (1) на овој член по спроведена постапка од страна на Европската Комисија со која Комисијата е овластена да постапува за работи кои се однесуваат на ветеринарно здравство.

Член 17

Мерки кои треба да се превземат за превенција на ширењето на вирусот на африканска чума кај свињите преку вектори

(1) Во случај кога постои можност или сомневање, на присуство на вектори во објект каде е потврдено присуството на африканска чума кај свињите, треба :

1) да се изврши физички проверка за присуство на вектори во објектот и околината каде што е потврдена болеста. По потреба се врши заловување на вектори во согласност со Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник,

2) да се направат лабораториски испитувања за да се потврди или исклучи присуството на вирусот на африканска чума кај свињите во векторите,

3) да се воспостават соодветни мерки за мониторинг, проверка и контрола во објектот и во околината на објектот и

4) онаму каде контролата на векторите не е практична, свињите и другите домашни животни да не се држат во објектот најмалку следните шест години.

(2) Директорот на Агенцијата согласно член 20 став (1) алинеја 12 од Законот за безбедност на храна³ покрај мерките од став (1) на овој член може да нареди примена на дополнителни мерки за следење и контрола на вектори и спречување на африканската чума кај свињите по спроведена постапка од страна на Европската Комисија со која Комисијата е овластена да постапува за работи кои се однесуваат на ветеринарното здравство.

Член 18

Дијагностички постапки и услови за био-безбедност

(1) Дијагностичките постапки и лабораториското испитување за откривање на присуство на африканска чума кај свињите го врши националната референтна лабораторија во согласност со дијагностичкиот прирачник за африканска чума кај свињите.

(2) Националната референтна лабораторија е одговорна за применување на стандардите и дијагностичките методи во согласност со Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник. Податоците за националната референтна лабораторија се објавуваат на интернет страната на Агенцијата.

(3) Националната референтна лабораторија треба да остварува врски со другите референтни лаборатории.

(4) За да се обезбедат соодветни гаранции за исполнување на био-безбедносни услови за заштита на здравјето на животните, вирусот на африканска чума кај свињи, неговиот геном и антигени и вакцини за истражување, дијагноза или производството треба да се манипулирани или да се користат само во места, институции или лаборатории определени од Агенцијата.

Член 19

Употреба, производство и ставање во промет на вакцини против африканска чума кај свињи

(1) Вакцинација против африканска чума кај свињите е забранета.

(2) Употребата, производството, складирањето, набавката, дистрибуцијата и пуштањето во промет на вакцина против африканска чума кај свињи се врши под надзор на Агенцијата.

Член 20

План за итни мерки

(1) Критериумите за изготвување и содржината на планот за итни мерки за сузбивање и искоренување на африканска чума кај свињи се врши согласно Законот за ветеринарно здравство .

(2) Планот за итни мерки од став (1) на овој член треба да овозможи пристап до информации за институции, опрема, персонал и други соодветни средства неопходни за брзо и ефикасно сузбивање и искоренување на болест во случај на појава на жариште, фактори кои влијаат на ширењето на африканска чума кај свињи и густина на свињите. Планот за итни мерки треба да содржи јасни насоки за спроведување на мерките пропишани со овој правилник.

(3) Планот од став (1) на овој член треба да се ревидира секои пет години. Директорот на Агенцијата согласно член 20 став (1) алинеја 12 од Законот за безбедност на храна³ може да го менува и надополнува планот за итни мерки за сузбивање и искоренување на африканската чума кај свињите по спроведена постапка од страна на Европската Комисија со која Комисијата е овластена да постапува за работи кои се однесуваат на ветеринарното здравство.

Член 21

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 21-2363/3
5 јули 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

¹ Законот за нус-производи од животинско потекло е усогласен со Регулативата (ЕЗ) бр. 1774/2002 на Европскиот парламент и на Советот од 3 октомври 2002 година која ги пропишува здравствените барања за нус-производи од животинско потекло кои не се наменети за исхрана на луѓе, бр. 32002R1774;

² Закон за идентификација и регистрација на животните е усогласен со Директивата на Советот 2008/71/ЕЗ од 15 јули 2008 година за идентификација и регистрација на свињи, број 32008L0071;

³ Законот за безбедност на храната е во согласност со Директивата 2004/41/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 21 април 2004 за укинување на одредени директиви во врска со хигиената на храната и здравствените услови за производство и пуштање во промет на определени производи од животинско потекло наменети за исхрана на луѓе и за изменување и дополнување на Директивите 89/662/ЕЕЗ и 92/118/ЕЕЗ и Одлука на Советот 95/408/ЕЗ, број 32004L0041;

⁴ Членот 8 од Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кои задолжително се пријавуваат е усогласен со член 4 од Директивата на Советот 82/894/ЕЕЗ од 21 декември 1982 година за известување за болестите кај животните во рамките на Заедницата, број 31982L0894.

Прилог 1

Пријавување на болеста и епидемиолошки податоци кои треба да бидат доставени во случај на потврда на африканска чума кај свињи

(1) Податоците кои треба да ги обезбеди официјалниот ветеринар согласно член 3 став (2) на овој правилник се:

- 1) датумот на испраќање;
- 2) време на испраќање;
- 3) име на регионот/градот/селото;
- 4) името на болеста;
- 5) бројот на жаришта или случаи;
- 6) датумот кога е утврден сомнеж на присуство на африканска чума кај свињи;
- 7) датум на потврдување на африканска чума кај свињи;
- 8) методите користени за потвредување;
- 9) дали е утврдено присуство на африканска чума кај диви свињи или свињи на одгледувалиште, кланица или средства за превоз;
- 10) географското подрачје каде е потврден случај или жариште на африканска чума кај свињи;
- 11) применетите мерки за контрола на болеста.

(2) Во случај на примарно жариште или жариште во кланица или средства за превоз, покрај податоците од став (1) на овој прилог, треба да се достават и следните податоци:

- 1) бројот на сомнителни свињи во жариштето, кланицата или средствата за превоз;
- 2) бројот на угинати свињи од секоја категорија на одгледувалиштето, кланица или средство за превоз;
- 3) за секоја категорија, бројот на заболени од болеста и бројот на свињи кај кои африканска чума кај свињи е потврдена;

- 4) бројот на свињи убиени во жариштето, кланица или средства за превоз;
- 5) број на преработени трупови;
- 6) во случај на жаришта, нивната оддалеченост од најблиското одгледувалиште на свињи;
- 7) доколку африканска чума кај свињи е потврдена во кланица или средство за превоз, локацијата на одгледувалиштето или одгледувалиштето на потекло на заразената свиња или труп.

(3) Во случај на секундарно жариште, податоците наведени во став (1) и (2) од овој прилог треба да бидат испратени во рок наведен во член 8 од Правилник за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат⁴.

(4) податоците кои се доставуваат при појава на жариште или случај на африканска чума кај свињи во одгледувалиште, кланица или средства за превоз согласно став (1), (2) или (3) на овој прилог се пропратени во најкус можен рок со писмен извештај кој ќе ги содржи најмалку следните податоци:

- 1) датумот на кој свињите на одгледувалиштето, кланицата или средствата за превоз биле убиени и нивните трупови третирани;
- 2) резултатите на тестирањата кои се направени на мострите земени во моментот кога свињите биле убиени;
- 3) во случај кога се применуваат исклучоците од член 6 став (1) на овој правилник, бројот на свињи убиени и нивните трупови третирани и бројот на свињи кои ќе бидат заклани дополнително со предвидениот краен рок за нивно колење;
- 4) податоци кои се однесуваат на веројатното потеклото на болеста или потеклото на болеста доколку е точно утврдено;
- 5) информации за системот за контрола кој е воспоставен со цел да се осигури дека мерките пропишани во членовите 10 и 11 на овој правилник за контрола на движењето на животните се ефективно имплементирани
- 6) во случај на примарно жариште на африканска чума кај свињи во кланица или средства за превоз, генетскиот тип на вирусот кој е утвреден при појава на жариште или случај на африканска чума кај свињи;

7) Во случај кога свињите биле убиени во контактното одгледувалиште или одгледувалиште на свињи сомнително на африканска чума кај свињи, податоци за:

- а) датумот на убивањето и бројот на свињи од секоја категорија на одгледувалиштето,
- б) епидемиолошката поврзаност помеѓу жаришта или случаеви на африканска чума кај свињи, секое контактното одгледувалиште или причината поради која е поставен сомнеж за присуство на африканска чума кај свињи кај одгледувалиштата за кои постои сомнеж,
- в) резултатите од лабораториски испитувања направени на примероците земени од свињите на контактното одгледувалиште да не биле убиени, треба да се достават податоци за причината за таквата одлука.

Прилог 2

Начела и постапки за чистење, дезинфекција и третман со инсектициди

(1) Основни начела и постапки за чистење, дезинфекција и третман со инсектициди:

1) активностите на чистење и дезинфекција и кога е потребно мерките за дератизација и дезинсекција се спроведуваат под официјален надзор и во согласност со упатствата дадени од официјален ветеринар;

2) видот на дезинфекционото средство и концентрацијата на растворот кој се користи за дезинфекција е официјално одобрен од Агенцијата;

3) пред употреба треба да се провери активноста односно рокот на употреба на дезинфекционото средство. Активноста на некои дезинфекциони средства опаѓа доколку се складираат подолго време ;

4) изборот на дезинфекционно средство и начинот и постапката за дезинфекција се врши врз основа на природата на просториите, превозните средства и објектите кои треба да бидат дезинфицирани;

5) средствата за обезмастување, дезинфекционите средства и средствата за дезинсекција треба да се користат на начин да не се намали нивната ефикасност. Техничките карактеристики дадени од производителот за притисокот, минималната температура и времето на делување на средството треба да се запазат;

6) без оглед на дезинфекционото средство кое се користи, се применуваат следните општи правила:

а) првично темелно потопување со дезинфекционно средство на простирката, ѓубрето и фекалните материи,

б) чистење и дезинфекција со внимателно четкање и триење на подот, рампите и сидовите по отстранувањето или размонитирањето на опремата или инсталациите, доколку е можно,

в) нанесување на дезинфекционото средство во траење од најмалку она време кое е предвидено од производителот како најкратко време за успешна дезинфекција,

г) водата која била употребена за чистење треба да се отстрани на начин со кој се избегнува ризикот од ширење на вирусот и во согласност со упатствата дадени од официјален ветеринар;

7) кога чистењето се врши со течности кои се аплицираат под притисок, треба да се внимава на повторна контаминација на претходно исчистените делови;

8) се врши миење, дезинфекција или уништување на опремата, инсталациите или предмети за кои е веројатно дека се контаминирани;

9) по завршената дезинфекција, треба да се избегнува повторна контаминација;

10) да се водат записи за извршеното чистење, дезинфекција и дезинсекција на одгледувалиштата или средствата за превоз и кога е пропишано официјално одобрување. Евиденцијата треба да биде потврдена од официјален ветеринар.

(2) Посебни одредби за чистење и дезинфекција во заразените одгледувалишта:

1) првично чистење и дезинфекција:

а) за време на убивањето на животните треба да се превземат сите мерки да се избегне и намали дисперзијата на вирусот на африканска чума кај свињи. Ова вклучува поставување на временна опрема за дезинфекција, набавка на заштитна облека, тушеви, деконтаминација на употребената опрема, инструменти и простории и прекин на доводот на електрична енергија до вентилацијата,

б) труповите и убиените животни треба да се испрркаат со дезинфекционо средство,

в) доколку труповите треба да бидат изнесени до одгледувалиштето за понатамошен третман, треба да се користат покриени и непропустливи контејнери,

г) веднаш по изнесувањето на труповите заради третирање, деловите од одгледувалиштето каде животните биле сместени или делови од други згради, дворот и слично кои биле контаминирани за време на убивањето, колењето или прегледот по угинувањето треба да бидат испрскани со дезинфекционо средство одобрено за таа намена во согласност со член 12 на овој правилник,

д) ткивото или крвта добиени за време на колењето или по убивањето или непосредна контаминација на згради, дворното место, помошните средства, и друго, треба да биде внимателно отстранета и преработена со труповите,

г) употребеното сретство за дезинфекција треба да остане на третираната површина најмалку 24 часа;

2) завршно чистење и дезинфекција:

а) ѓубрето и користената прострика треба да се отстранат и третираат согласно став (3) точка 1) на овој прилог,

б) масните наслаги и нечистотија треба да бидат отстранети од површината со соодветно средство за чистење и измиено со вода,

в) по миењето со вода се нанесува дезинфекционото средство,

г) по седум дена просториите повторно се третираат со средство за чистење од точка 2) потточка б) на овој став, се измива со вода, се прска со дезинфекционо средство и повторно се мие со вода.

(3) Дезинфекција на контаминираната простирка, ѓубре и течно ѓубре:

1) ѓубрето и искористената простирка се собираат на куп, се нанесува дезинфекционо средство и се остава да отстои и ферментира најмалку 42 дена или се запалува или закопува;

2) течното ѓубре се складира да отстои најмалку 42 дена од денот на последното додавање на заразен материјал, освен доколку официјалниот ветеринар не дозволи пократок рок за течно ѓубре кое било претходно третирано согласно инструкциите дадени од официјален ветеринар на начин со кој се уништува вирусот на африканска чума кај свињи.

(4) Во случај на одгледувалишта на отворено, по исклучок на став (1) и (2) на овој прилог, официјалниот ветеринар може да дозволи посебна постапка за чистење и дезинфекција, имајќи го во предвид типот на одгледувалиштето и климатските услови.

Прилог 3

Упатство за пронаоѓање на вектори

(1) Пребарувањето на вектори треба да се спроведе во местата на објектот каде престојуваат свињите и во околината. Векторите најчесто се наоѓаат во стари објекти, во сенка каде што условите во однос на температурата и влажноста се повољни. Најдобри резултати во пребарувањето се постигнуваат во доцна пролет, за време на летото и рана есен, период во кој векторите се најактивни.

(2) Методи кои се користат за пронаоѓање на векторот се:

1) пребарување на вектори во почва, песок или прашина извлечена од просторот помеѓу камења (во случај на површини кои се изградени од камен) или од меѓупростори или пукнатини во ѕидовите, под плочки или од подот на просториите со помош на четка или друга соодветна алатка. Доколку е потребно земјата и песок треба да се просеат. При барање на ларви може да се користи лупа;

2) пребарување на вектори со помош на CO₂ стапици. Стапиците треба да бидат поставени неколку часа во просториите каде што се сместени свињите, по можност во текот на ноќта, а во секој случај во делови во кои нема дневна светлина. Стапиците треба да биде направени на таков начин да векторите можат да дојдат доволно блиску до изворот на CO₂ и на тој начин да се оневозможи тие да се вратат во својата средина.

Прилог 4

Национална референтна лабораторија за африканска чума кај свињи

(1) Национална референтна лабораторија за африканска чума кај свињи е: Ветеринарен факултет, Лазар Поп Трајков 5-7 Скопје, Република Македонија.

(2) Националната референтна лабораторија треба да обезбеди лабораториски тестирања за детекција на присуство на африканска чума кај свињите и идентификација на генетскиот тип на изолатите на вирус во согласност со дијагностичкиот прирачник.

(3) Обврски на Националната референтна лабораторија се:

- да обезбеди доволна количина на дијагностички реагенси за африканска чума кај свињите,
- да го контролира квалитетот на сите дијагностички реагенси за африканска чума кај свињите,
- да обезбеди компаративно тестирање на африканска чума кај свињите периодично и
- да чува изолати на вирусот на африканска чума кај свињите од потврдени случаи на болеста во Република Македонија.

(4) Функција и задачи на Националната референтна лабораторија за африканска чума кај свињи:

1) во соработка со Агенцијата, и референтни лаборатории за африканска чума кај свињите во Европската Унија воведување и координирање на дијагностичките методи за африканска чума кај свињи, како и:

а) складирање и снабдување на клеточни култури за дијагностика,

б) типизација, складирање, и снабдување на соеви на вирусот на африканска чума кај свињи за серолошко тестирање и подготвување на антисерум,

в) снабдување со стандарден серум, серум коњугат и други референтни реагенси на други лаборатории заради стандардизирање на тестовите и реагенсите кои се употребуваат,

г) обновување и одржување на колекција на вируси на африканска чума кај свињи,

д) организирање на периодични компаративни тестирања за дијагностичките постапки на национално ниво,

- г) собира и споредува податоци и информации за методите на дијагностика кои се користат и резултатите од извршените тестирања,
- е) типизација на изолатите на вирусот со најсовремени методи со цел подобро запознавање на епидемиологијата на африканска чума кај свињи,
- ж) запознавање со најновите научни испитувања во однос на надзорот, епидемиологијата и превенција на африканска чума кај свињите,
- з) одржување на високо ниво на експертиза за вирусот на африканска чума кај свињи и другите релевантни вируси заради брза диференцијална дијагноза,
- 2) да организира обуки или дообучување на експертите за лабораториска дијагностика заради усогласување на дијагностичките техники;
- 3) да има обучен персонал достапен да постапува во случај на ситуации на криза кои се појавуваат на територијата;
- 4) да спроведува научни испитувања и кога е можно да кординира научни активности насочени кон подобрување на контролата на африканска чума кај свињите;
- 5) да се подготват технички протоколи кои се однесуваат на постапките за утврдување на ефикасноста на средства за дезинфекција против вирусот на африканска чума кај свињите.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

2384.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи на барањето на ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје, на седницата одржана на 18.7.2012 година донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје со седиште на ул. Скупи бб, Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија во две фотоволтаични централи: Челси Солар 1 изградена на КП 1552 и Челси Солар 2 изградена на КП 1546/1, двете во Општина Пехчево, КО Пехчево, м.в. Чуката.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-99/12
18 јули 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје со седиште на ул. Скупи бб, Скопје

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата
XX.XX.20XX година

4. Датум до кога важи лиценцата
XX.XX. 20XX година

5. Евидентен број на издадената лиценца
EE - 93.01.1/11

6. Број на деловниот субјект – 6749887

7. Единствен даночен број – 4057011514843

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши со фотоволтаичен систем, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во две фотоволтаични централи: Челси Солар 1 изградена на КП 1552 и Челси Солар 2 изградена на КП 1546/1, двете во Општина Пехчево, КО Пехчево, м.в. Чуката.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши со производен капацитет наведен во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите под кои носителот на лиценцата ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата,

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците,

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција,

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила, и

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

3) превземени мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;

- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и

пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

Податоци за два фотоволтаични системи приклучени на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

1. Име на фотоволтаичен систем:

- Фотоволтаична централа Челси Солар 1 лоцирана на КП 1552, Општина Пехчево, КО Пехчево, м.в. Чука-та, ул. бр. 2, „Индустриска зона Пехчево“;

2. Локација на фотоволтаичниот систем на дистрибутивната мрежа:

- Приклучок на 10 kV дистрибутивна мрежа, преку трансформатор 0,4/10 kV, XX kVA и опрема за мерење обезбедени од ЕВН;

3. Општи податоци:

- година на почеток на градба: 2012 год.;
- година на завршеток на градба: 2012 год.;
- година на почеток на работа: 2012 год.;
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем: 30 години;
- зголемување на капацитетот, број на фотоволтаични модули и номинална моќност по години не е предвидена;

4. Податоци за опрема:

- број на фотоволтаични модули 208 модули;
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул тип: поликристален модул CRANE модел CPV60M240;

- производител: Svazar Уктаина; номинални податоци за фотоволтаичен систем:
- максимални величини: моќност на модул 240 W, напон 29,1 V, струја 7,9 A;
- вкупна моќност на ФВ генератор: 240 x 208 = 49,92 kW
- тип, производител и номинални податоци на батерија: нема батерија
- тип, производител и номинални на инверторот:
- тип: инвертор Steca Grid 10000 3ph - три парчиња и инвертор Steca Grid 8000 3ph – две парчиња производител: СМА, Германија
- номинални податоци за инверторите:
- максимални величини:
- за тип Steca Grid 10000 3ph на DC/AC страна: моќност 10800 W /10300 W, напон од 350 до 845 V / од 320 до 480 V, струја 32 A /15 A; за тип Steca Grid 8000 3ph на DC/AC страна: моќност 9250 W /8800 W, напон од 350 до 845 V / од 320 до 480 V, струја 27 A /15 A;

5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 1534 kWh/m2 на хоризонтална површина

6. Очекувано производство на електрична енергија: 59,749 MWh.

1. Име на фотоволтаичен систем:

- Фотоволтаична централа Челси Солар 2;
лоцирана на КП 1546/1, Општина Пехчево, КО Пехчево, м.в. Чуката, ул. бр. 2, „Индустриска зона Пехчево“;

2. Локација на фотоволтаичниот систем на дистрибутивната мрежа:

- Приклучок на 10 kV дистрибутивна мрежа, преку трансформатор 0,4/10 kV, XX kVA и опрема за мерење обезбедени од ЕВН;

3. Општи податоци:

- година на почеток на градба: 2012 год.;
- година на завршеток на градба: 2012 год.;
- година на почеток на работа: 2012 год.;
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем: 30 години;
- зголемување на капацитетот, број на фотоволтаични модули и номинална моќност по години не е предвидена;

4. Податоци за опрема:

- број на фотоволтаични модули 208 модули;
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул тип: поликристален модул CRANE модел CPV60M240;
- производител: Svazar Уктаина; номинални податоци за фотоволтаичен систем:
- максимални величини: моќност на модул 240 W, напон 29,1 V, струја 7,9 A;
- вкупна моќност на ФВ генератор: 240 x 208 = 49,92 kW
- тип, производител и номинални податоци на батерија: нема батерија
- тип, производител и номинални на инверторот:
- тип: инвертор Steca Grid 10000 3ph - три парчиња и инвертор Steca Grid 8000 3ph – две парчиња производител: СМА, Германија
- номинални податоци за инверторите:
- максимални величини: за тип Steca Grid 10000 3ph на DC/AC страна: моќност 10800 W /10300 W, напон од 350 до 845 V / од 320 до 480 V, струја 32 A /15 A; за тип Steca Grid 8000 3ph на DC/AC страна: моќност 9250 W /8800 W, напон од 350 до 845 V / од 320 до 480 V, струја 27 A /15 A;

5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 1534 kWh/m2 на хоризонтална површина

6. Очекувано производство на електрична енергија: 59,749 MWh.

2385.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија и услуги ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, за издавање на лиценца за трговија со електрична енергија, на седницата одржана на 18.7.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија и услуги ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, со адреса на Бул. Октомвриска револуција бр. 4/1-3 Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-109/12
18 јули 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиште на носителот на лиценцата
Друштвото за производство, трговија и услуги ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, со адреса на Бул. Октомвриска револуција бр. 4/1-3 Скопје

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:
18.7.2012 година

4. Период на важење на лиценцата:
10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:
18.7.2022 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ- 96.10.1/12

7. Број на деловниот субјект - 6737374

8. Единствен даночен број - 4057011514169

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела територија на Република Македонија и странство.

12. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија за своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;
- работи во согласност со правилата за пазар на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електрична енергија кога е во својство на снабдувач на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно превземените обврски за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купопродажба на електрична енергија како и соодветните договори за прекугранични трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енергија во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со е-

лектрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;
- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца.
- испорачаните количини на електрична енергија да се доставуваат на квартално, но одвоени по месеци
- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија како и други промени во работењето согласно правилникот.

16. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Корисник	Испорачани количини во текот на квартал: I, II, III, IV				Испорачани количини од почетокот на годината (квартално и сумарно)			
	Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)		Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)	
	месечно	квартално	месечно	квартално	квартално	годишно	квартално	годишно
Снабдувачи								
Самостојни потрошувачи								
Електро- преносен систем оператор								
Електро- дистрибутивен систем оператор								
Извоз и други трговци								

Се доставува на квартално и годишно ниво

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА
НА КОНКУРЕНЦИЈАТА****2386.**

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Друштво за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО увоз-извоз со седиште на бул. Кузман Јосифовски – Питу бр.15. Скопје и Друштво за телекомуникации и услуги КОМБО 2003 ДОО увоз-извоз со седиште на ул. Тане Георгиевски бб Куманово, а поднесено од НЕОТЕЛ ДОО, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 9.4.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Друштво за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО увоз-извоз со седиште на бул. Кузман Јосифовски – Питу бр.15. Скопје и Друштво за телекомуникации и услуги КОМБО 2003 ДОО увоз-извоз со седиште на ул. Тане Георгиевски бб Куманово по основ на зголемување на основна главнина на друштво иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-77
9 април 2012 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

2387.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Друштво за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО увоз-извоз со седиште на бул. Кузман Јосифовски – Питу бр.15. Скопје и Друштво за производство, трговија и услуги Фикаб ДОО увоз-извоз, со седиште на ул.Илинденска бр.215 Тетово, а поднесено од НЕОТЕЛ ДОО, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 9.4.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Друштво за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО увоз-извоз со седиште на бул. Кузман Јосифовски – Питу бр.15. Скопје и Друштво за производство, трговија и услуги Фикаб ДОО увоз-извоз, со седиште на ул.Илинденска бр.215 Тетово по основ на стекнување на удел, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефе-

ктивната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-80
9 април 2012 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

2388.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11) постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу БЛИЗУ ДОО-ЕЛ Скопје и АНИ КАБЕЛ-САТ ДООЕЛ Скопје, а поднесено од БЛИЗУ ДООЕЛ Скопје преку управителот Кирил Трендафилов, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 23.1.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на бул. Трета Македонска Бригада бб, Скопје и Друштво за трговија и услуги АНИ КАБЕЛ-САТ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на ул. Првوماјска бр. 9-9 Скопје, преку стекнување на дел од имотот во Друштво за трговија и услуги АНИ КАБЕЛ-САТ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје од страна на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-81
23 јануари 2012 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

2389.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр.145/10), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Метинвест Б.В. (Metinvest B.V.), Холандија од една страна и Брандфелд Фајненс Лтд. (Brandfeld Finance Ltd., Кипар), Вернан Сервисис Лтд. (Vernan Services Ltd., Кипар), Ласартико Холдингс Лтд. (Lasartico Holdings Ltd., Кипар), Странстен Холдингс Лтд. (Stransten Holdings Ltd., Кипар), Ројвер Инвестментс Лтд. (Royware Investments Ltd., Кипар), Ситлер Менаџмент Лтд. (Sitler Management Ltd., Кипар), Барленко Лтд. (Barlenco Ltd., Кипар) од друга страна, а поднесено од Метинвест Б.В. (Metinvest B.V.), Холандија, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 10.1.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Метинвест Б.В. (Metinvest B.V.), со главно седиште на адреса Alexanderstraat 23, 2514 JM's-Gravenhage, Холандија од една страна и Брандфелд Фајненс Лтд. (Brandfeld Finance Ltd.) со седиште на 1 Poseidonos, Ledra Business Centre, Egkomi, P.C. 2406, Nicosia, Кипар, Вернан Сервисис Лтд. (Vernan Services Ltd.) со седиште на 15 Agiou Pavlou, Ledra House, Agios Andreas, P.C. 1005, Nicosia, Кипар, Ласартико Холдингс Лтд. (Lasartico Holdings Ltd.) со седиште на 5 Skra Street, Agios Andreas, 1100, Nicosia, Кипар, Странстен Холдингс Лтд. (Stransten Holdings Ltd.) со седиште на 10 Doiranis Gekomi, P.C. 2400, Nicosia, Кипар, Ројвер Инвестментс Лтд. (Royware Investments Ltd.) со седиште на 33 Alasias, P.C. 3095, Limassol, Кипар, Ситлер Менаџмент Лтд. (Sitler Management Ltd.) со седиште на Vasillisis Freiderikis, 20, El Grego House, Of. 104, P.C. 1066, Nicosia, Кипар, Барленко Лтд. (Barlenco Ltd.) со седиште на 4 Zinas Kanther Street, Limassol, Кипар од друга страна по основ на стекување на акции иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-82
10 јануари 2012 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

2390.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија” бр.145/2010), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по известувањето за планирано доделување на државна помош на Друштвото за производство и дистрибуција на топлинска енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД Скопје, Уп.бр.10 - 84 од 16.12.2011 година, поднесено од Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје, скратено АД МЕПСО, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 21.12.2011 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Износот од XXXX денари како разлика помеѓу просечната каматната стапка од XX на комерцијалните банки во Република Македонија за краткорочни кредити за тековно работење за големи корисници и каматната стапка од XX определна од Акционерското друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје, скратено АД МЕПСО, ул. Орце Николов бб Скопје, како давател на државна помош на наменски заем во износ од XXXXX денари, даден на Друштвото за производство и дистрибуција на топлинска енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД Скопје, ул. “Лондонска,, бб Скопје, како корисник на државната помош, а наменет за набавка на природен гас и мазут М1 кои ќе се користат како енергенси за производство на топлинска енергија во грејната сезона 2011/2012 година, претставува хоризонтална државна помош доделена како наменски заем под поволни услови, согласно член 4 точка 14) и член 5 став 2 алинеа 4 од Законот за контрола на државната помош, наменета за редовно и нормално извршување на законски обврски на Друштвото за производство и дистрибуција на топлинска енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД Скопје во делот на обезбедување на јавни услуги за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија во Градот Скопје - услуги од општ економски интерес, согласно член 30 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош, која се доделува како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.

Уп. бр. 10-84
21 декември 2011 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

2391.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија” бр.145/2010), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по известувањето за планирано доделување на државна помош на Друштвото за производство и дистрибуција на топлинска енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД Скопје, Уп.бр.10 - 86 од 20.12.2011 година, поднесено од Акционерско друштво за производство на електрична енергија „ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА,, - во државна сопственост Скопје, скратено АД ЕЛЕМ, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 21.12.2011 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Износот од XXXX денари како разлика помеѓу просечната каматната стапка од XX на комерцијалните банки во Република Македонија за краткорочни кредити за тековно работење за големи корисници и каматната стапка од XX определна од Акционерско друштво за производство на електрична енергија „ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА,, - во државна сопственост Скопје, скратено АД ЕЛЕМ, ул. 11 Октомври бр.9, Скопје, како давател на државна помош на наменски заем во износ од XXXX денари, даден на Друштвото за производство и дистрибуција на топлинска енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД Скопје, ул. “Лондонска,, бб Скопје, како корисник на државната помош, а наменет за набавка на природен гас и мазут М1 кои ќе се користат како енергенси за производство на топлинска енергија во грејната сезона 2011/2012 година, претставува хоризонтална државна помош доделена како наменски заем под поволни услови, согласно член 4 точка 14) и член

5 став 2 алинеа 4 од Законот за контрола на државната помош, наменета за редовно и нормално извршување на законски обврски на Друштвото за производство и дистрибуција на топлинска енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД Скопје во делот на обезбедување на јавни услуги за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија во Градот Скопје - услуги од општ економски интерес, согласно член 30 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош, која се доделува како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.

Уп. бр. 10-86
21 декември 2011 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

2392.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр.145/10 и 139/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу физичко лице Благој Механџиски од Скопје, од една страна и Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје, од друга, а поднесено од физичко лице Благој Механџиски преку Адвокат Ерол Хасан од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 7.2.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу физичкото лице Благој Механџиски, со седиште на ул.Леринска бр.27Б, 1000 Скопје, Република Македонија, од една страна и Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје, со седиште на ул.Народен фронт бр.5/3-1, 1000 Скопје, Република Македонија, од друга, по основ на купување на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-87
7 февруари 2012 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

2393.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија” бр.145/2010), а постапувајќи по известувањето за планирано доделување на државна помош преку Програмата за имплементација на индустриската политика во Република Македонија за 2012 година УП.бр. 10-88 поднесено од Министерството за економија на ден 15.2.2012 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 24.2.2012 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Мерката содржана во Дел II точка 1 од Програмата за имплементација на индустриската политика во Република Македонија за 2012 година под наслов Надомест на дел од трошоците на деловните субјекти за зајакнување на капацитетите на човечки ресурси и за развој и имплементација на проекти за создавање на конкурентни производи во износ од 1.000.000,00 денари наменети за :

- зголемување на продуктивноста, ефективност и ефикасноста;
- комерцијализација на нови производи (административни трошоци за ставање на производот во промет-регистрација, пријавување на производ, лаборатории, етикетање, лого и сл; промотивни материјали и активности, освен учество на саемски манифестации);
- воведување на СЕ ознака;
- воведување на еколошко производство (зајакнување на капацитетите на човечки ресурси и еколошко означување) и

- комерцијализација на патентирани иновации (истражување на пазарот, промотивни активности и учество на домашни и меѓународни настани за иновации) претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош и како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за економија, при што доделувањето на истата е дозволено како помош за иновативно советодавни услуги и за услуги за иновативна поддршка, согласно член 8 став (2) точка д) од Законот за контрола на државната помош и член 10 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/07).

2. Мерката содржана во Дел II точка 2 од Програмата за имплементација на индустриската политика во Република Македонија за 2012 година под наслов Надомест на дел од трошоците на деловните субјекти за развој на пазарот во износ од 1.500.000,00 денари наменети за:

- истражување на пазари
- развој на бренд
- маркетинг стратегија и
- прилагодување на барањата на внатрешниот ЕУ пазар и други меѓународни пазари (сертификат, етикета, пакување) претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош и како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за економија, при што доделувањето на истата е дозволено како помош за иновативно советодавни услуги и за услуги за иновативна поддршка, согласно член 8 став (2) точка д) од Законот за контрола на државната помош и член 10 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/07).

3. Мерката содржана во Дел II точка 3 од Програмата за имплементација на индустриската политика во Република Македонија за 2012 година под наслов Надомест на дел од трошоците на деловните субјекти за технолошки развој во износ од 1.000.000,00 денари наменети за:

- поддршка на развојот на делови од технолошка инфраструктура за набавка на мерни контролни уреди и инструменти и набавка на софтвер, кои се во функција за унапредување на производниот процес и

- зајакнување на капацитетите на човечки ресурси кај деловните субјекти за стручно оспособување и едуцирање на вработениот кадар со технолошки развој и за примена на воведени нови технологии во технолошкиот процес претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош и како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за економија, при што доделувањето на истата како помош за процесна и организациска иновација во услугите не е дозволено затоа што интензитетот на помошта по деловен субјект-корисник на помошта не е усогласен со максимално дозволеният интензитет на помошта од член 9 став (1) од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош (“Службен весник на Република Македонија” бр. 157/07).

Уп. бр. 10-88
24 февруари 2012 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

2394.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр.145/10 и 139/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Отворено Акционерско Друштво “Силови машини – ЗТЛ, ЛМЗ, Електросила, Енергомашекспорт” од една страна и Отворено акционерско друштво ЕнергоМашиностроителниј Алијанс, од друга страна, а поднесено од Отворено Акционерско Друштво “Силови машини – ЗТЛ, ЛМЗ, Електросила, Енергомашекспорт”, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 23.1.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Отворено Акционерско Друштво “Силови машини – ЗТЛ, ЛМЗ, Електросила, Енергомашекспорт”, со седиште на 3А Улица Ватутина, Санкт Петербург, 195009, Руска Федерација од една страна и Отворено акционерско друштво ЕнергоМашиностроителниј Алијанс, со седиште на 22 Улица Ленина, Таганрог, Регион Ростов, 347928, Руска Федерација, од друга, по основ на купопродажба на акции иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приодна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-89
23 јануари 2012 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

2395.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош (“Службен весник на Република Македонија” бр.145/2010), а постапувајќи по известувањето за планирано доделување на државна помош поднесено од Министерството за економија на ден 2.2.2012 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 7.2.2012 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Мерката содржана во Дел II точка 1 од Предлог - Програмата за поддршка и развој на кластерското здружување во Република Македонија под наслов Изготвување на Атлас за кластерите во износ од 1.000.000,00 денари не претставува државна помош.

2. Мерката содржана во Дел II точка 2 од Предлог - Програмата за поддршка и развој на кластерското здружување во Република Македонија под наслов Поддршка на проекти од кластерските здруженија во износ од 1.500.000,00 денари претставува помош од мало значење (de minimis), во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

Уп. бр. 10-90
7 февруари 2012 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

2396.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Друштво за производство, трговија и услуги Орка Холдинг АД Скопје од една страна и Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје, Издаваштво КРУГ ДООЕЛ Скопје, Друштво за новинско издавачка дејност ОГЛЕДАЛО ДОО Скопје и Друштво за издаваштво ПЛАНЕТ ПРЕС ДООЕЛ Скопје, од друга, а поднесено од Друштво за производство, трговија и услуги Орка Холдинг АД Скопје, преку Адвокат Татјана Поповски – Булоски, адвокат од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на ден 5.3.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Друштво за производство, трговија и услуги Орка Холдинг АД Скопје, со седиште на ул. “Скупи” бр.5А, 1000 Скопје од една страна и Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Скупи” б.б., 1000 Скопје, Република Македонија, Издаваштво КРУГ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “11-ти Октомври” бр.25, 1000 Скопје, Република Македонија, Друштво за новинско издавачка дејност ОГЛЕДАЛО ДОО Скопје со седиште на ул. “11-ти Октомври” бр.25, 1000 Скопје, Република Македонија и Друштво за издаваштво ПЛАНЕТ ПРЕС ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. “11-ти Октомври” бр.25, 1000 Скопје, Република Македонија, од друга, по основ на стекнување на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање

ње или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-91
5 март 2012 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

2397.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Грин Груп Романија Холдингс Лимитед и РомГрин Универзал Лимитед, а поднесено од Грин Груп Романија Холдингс Лимитед, преку Адвокатското друштво Кнезовиќ и Соработници од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 12.3.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Грин Груп Романија Холдингс Лимитед, со главно седиште на адреса 1 Seaton Place, St. Hilier, Jersey JE48YL, Channel Islands и РомГрин Универзал Лимитед со седиште на 59-61 Asgorolis ave., 3 floor, ap 301, 2012 Nicosia – Сургус по основ на купопродажба на акции иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-93
12 март 2012 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

2398.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11) и член 212 став (1) од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/05, 110/08 и 51/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Жито Леб АД Охрид, со регистрирано седиште на ул. Живко Чинго бр. 2, Охрид и Жито Лукс АД Скопје со регистрирано седиште на бул. Македонско Косовска Бригада бб, Скопје, а поднесено од Жито Леб АД Охрид, преку Генералниот Директор Бранко Ристески, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 16.5.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Жито Леб АД Охрид, со регистрирано седиште на ул. Живко Чинго бр. 2, Охрид и Жито Лукс АД Скопје со регистрирано седиште на бул. Македонско Косовска Бригада бб, Скопје, преку стекнување на имот во Жито Лукс АД Скопје од страна на Жито Леб АД Охрид, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-95
16 мај 2012 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

2399.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу ФриесландКампина Интернационал Холдинг Б.В. од една страна и Акционерско Друштво Индустија за Млеко и Млечни Производи ИМЛЕК Белград, Падинска Скела од друга страна, а поднесено од ФриесландКампина Интернационал Холдинг Б.В., Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 9.4.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу ФриесландКампина Интернационал Холдинг Б.В. (FrieslandCampina Internacional Holding B.V.) со седиште на Статионсплеин 4, 3818LE Amersfoort, Холандија (Stationsplein 4, 3818LE Amersfoort, Holland) и Акционерско Друштво Индустија за Млеко и Млечни Производи “Имлек” Белград, Падинска Скела (Акционарско друштво Industrija mleka i mlečnih proizvoda „Imlek“ Beograd, Padinska Skela), отворено акционерско друштво, со седиште на ул. Индустриска населба ББ., Падинска Скела, Белград, Република Србија (Industrijsko naselje BB, Padinska Skela, Beograd, Republika Srpska) по основ на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен

број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-96
9 април 2012 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

2400.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11) постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Сханхи Хонгте Цоал Цхемицал Индустри Цо., Лтд., со седиште на Наилин село, Јиаоцхенг Коунти, Лвлианг Сити, Сханхи Провинце, Кина од една страна и СГЛ Токаи Царбон Хонг Конг Цо., Лимитед со седиште на 8/Ф, Глоуцестер Товер, Ландмарк, 15 Куеенс Роад Централ, Хонг Конг, од друга страна, преку Филип Рубен адвокат од Друштво за правни работи МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 07.05.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Сханхи Хонгте Цоал Цхемицал Индустри Цо., Лтд., (Shanxi Hongte Coal Chemical Industry Co., Ltd.), со седиште на Наилин село, Јиаоцхенг Коунти, Лвлианг Сити, Сханхи Провинце, Кина (Nailin Village, Jiaocheng Countz, Lyliang citz, Shanxi Province, China), од една страна и СГЛ Токаи Царбон Хонг Конг Цо., Лтд, (SGL Tokai Carbon Hong Kong Co., Ltd.) со седиште на 8/Ф, Глоуцестер Товер, Ландмарк, 15 Куеенс Роад Централ, Хонг Конг (8/F, Gloucester Tower, The Landmark, 15 Queen's Road Central, Hong Kong), од друга страна по основ на купопродажба на акции иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-97
7 мај 2012 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

2401.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Аккор Холдинг Б.В и Ревентон Б.В, Холандија од една страна и Еспада АГ, Швајцарија од друга страна, а поднесено од Аккор Холдинг Б.В и Ревентон Б.В, Холандија, преку Правните застапници Марија Филиповска и Леонид Ристев од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 23.4.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Аккор Холдинг Б.В, со главно седиште на адреса Маарсмантеег 4-Ц, НЛ-2311 ЕЕ Леиден, Кралство Холандија и Ревентон Б.В, со главно седиште на адреса Дорпсstraat 1А, НЛ-1454 АК Ватерганг, Кралство Холандија од една страна и Еспада АГ, со главно седиште на адреса Баарерстрасе 135, 6300 Цуг, Швајцарија од друга страна, по основ на купопродажба на акции иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-98
23 април 2012 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

2402.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11) постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Aeroports de Paris Management, со седиште на 291 Boulevard Raspail, 75014 Paris, Франција од една страна и TAV Havalimanları Holding A.Ş. со седиште на Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Yeşilköy, Bakırköy, Истанбул Турција и TAV Yatırım Holding A.Ş. со седиште на Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Yeşilköy, Bakırköy, Истанбул Турција, од друга страна, а поднесено заеднички од Aeroports de Paris Management, Франција, Tere İnşaat Sanayi A.Ş. Турција, Akfen Holding A.Ş. Турција и Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. Турција преку Кристијан Поленак и Тагјана Поповска Булоски адвокати од Адвокатска канцеларија Поленак од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 23.4.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Aeroports de Paris Management, со седиште на 291 Boulevard Raspail, 75014 Paris, Франција од една страна и TAV Havalimanları Holding A.Ş. со седиште на Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Yeşilköy, Bakırköy, Истанбул Турција и TAV Yatırım Holding A.Ş. со седиште на Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Yeşilköy, Bakırköy, Истанбул Турција, од друга страна по основ на купопродажба на акции иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на

доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-99
23 април 2012 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

2403.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11) и член 212 став (1) од Законот за општата управна постапка („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 38/05, 110/08 и 51/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Халк Банка АД Скопје, со регистрирано седиште на ул. Железничка бр. 8, Скопје, а поднесено од Халк Банка АД Скопје и Зираат Банка АД Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 23.5.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Халк Банка АД Скопје, со регистрирано седиште на ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб, Скопје и Зираат Банка АД Скопје со регистрирано седиште на ул. Железничка бр. 8, Скопје, преку спојување односно присојединување на Зираат Банка АД Скопје кон Халк Банка АД Скопје, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-100
23 мај 2012 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

ISSN 0354-1622



Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.